

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КАРПОШ

Број 6 * година V * понеделник 31.05.2010 година * Карпош * цена:
Излегува по потреба
e-mail: kontakt@karpos.gov.mk www.karpos.gov.mk



Скопје, мај 2010 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/02), а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош бр.1/06) Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2010 година

1. Се објавува Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, донесена на Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08-4078/1
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002 година) ,а во врска со член 34 од Законот за Буџетите (Службен весник на РМ бр. 64/05, 4/08), Советот на Општина Карпош на седницата одржана на 27 мај 2010 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2010 година

Член 1

Со оваа Одлука се врши проширување на средства во Буџетот на Општина Карпош за 2010 година и тоа на следниот начин :

Се зголемуваат приходите на следните потставки :

	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредит
723119 Други помошни активности во образованието	0	200.000	0	0	0
723911 Закупнина од објекти	0	300.000	0	0	0
725939 Останати неданочни приходи	0	35.000	120.000	0	0
	0	535.000	120.000	0	0

И се распоредуваат на следните потпрограми и расходни потставки :

E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

АДМИНИСТРАЦИЈА

423210 Материјали за АОП	400.000	0	0	0	0
423810 Ситен инвентар	-400.000	0	0	0	0

N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

423810 Ситен инвентар	0	200.000	0	0	0
424440 Поправки и одржување на друга опрема	0	200.000	0	0	0
425790 Други образовни услуги	0	10.000	0	0	0
425990 Други договорни услуги	0	0	76.330	0	0
425990 Други договорни услуги	0	12.500	0	0	0
426990 Други оперативни расходи	0	100.000	0	0	0
464990 Други трансфери	0	0	43.670	0	0
480190 Купување на друга опрема	0	12.500	0	0	0

V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ

425990 Други договорни услуги	0	0	0	4.500.000	0
427110 Привремени вработувања	0	0	0	-4.500.000	0
	0	535.000	120.000	0	0

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Карпош и станува составен дел на Буџетот на Општина Карпош за 2010 година

Бр.07- 3705 /1
27.05. 2010 година
Скопје

**ПРЕТСЕДАВАЧ НА СОВЕТ
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Трифун Трифуновски**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 5/02), а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош бр.1/06) Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување потреба за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина

1. Се објавува Одлуката за утврдување потреба за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина, донесена на Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08-4078/2
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 80 од Законот за градење (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09), Советот на Општина Карпош на 20-тата седница, одржана на ден 27.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување потреба за поставување урбана опрема
на подрачјето на Општина Карпош

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува потреба за поставување урбана опрема и за условите и постапката за издавање на одобрение за поставување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на Општина Карпош.

Член 2

Потребата за поставување на урбана опрема, во смисла на оваа Одлука, се смета за утврдена доколку за нејзино поставување се исполнети општите и посебните стандарди за поставување на урбана опрема на подрачјето на Град Скопје предвидени во Одлуката за утврдување стандарди за поставување на времени објекти и урбана опрема на подрачјето на Градот Скопје (“Службен гласник на Град Скопје“ бр. 3/2010), како и условите и постапката утврдени со оваа Одлука.

Член 3

Поставување на урбана опрема се врши врз основа на одобрение за поставување на урбана опрема.

Одобрението од став 1 на овој член, за јавни површини од надлежност на Општина Карпош го издава Градоначалникот на општината.

Одобрението од став 1 на овој член може да го издава Градот Скопје, односно Градоначалникот на Град Скопје со овластување од Општина Карпош, односно од Градоначалникот на Општина Карпош.

Член 4

За добивање на одобрение за поставување на урбана опрема, заинтересираниот субјект приложува:

- заверен елаборат за поставување урбана опрема;
- доказ за регулирање на плаќањето на комуналната такса, и
- одобрение за вршење на дејност издадено од страна на Градоначалникот на Град Скопје.

Член 5

Времетраењето на одобрението за поставување на урбана опрема може да биде:

- дневно за време од 24 часа;
- краткотрајно за период од 30 дена;
- сезонско за период од 3 до 7 месеци, и
- годишно за период до 1 година

Член 6

Одобрението за поставување на урбана опрема може да престане да важи и пред истекот на времето за кое е дадено доколку:

- урбаната опрема е поставена спротивно на издаденото одобрение за нејзино поставување, како и спротивно на условите во оваа Одлука,
- престане важењето на одобрението за вршење на дејност;
- не се постапува по акти на надлежни инспекции, издадени во вршењето на инспекциски работи во рамките на нивните овластувања.

Во случаите од став 1 на овој член, ново одобрение нема да се издаде во наредниот период од шест месеци.

Член 7

Јавната површина на која се однесува издаденото одобрение за вршење дејност и за поставување на урбана опрема, имателот на одобрението не може да ја издаде или пренесе на користење во под закуп на друго лице со договор за деловно-техничка соработка, ниту со било кој друг правен акт.

Член 8

Инспекциски надзор над спроведувањето на оваа Одлука вршат овластените градежни инспектори на Општината и комунални инспектори на Градот и Општината во рамките на нивните законски овластувања.

Член 9

Правните лица, трговците поединци и физичките лица што имаат поставено урбана опрема, се должни да го усогласат своето работење со одредбите на оваа Одлука во рок од еден месец од денот на нејзиното влегување во сила.

Доколку во рокот од став 1 на овој член, лицата од став 1 на овој член не добиле одобрение за поставување на урбана опрема, должни се јавната површина што ја користеле веднаш да ја ослободат од поставената урбана опрема, а во спротивно истата ќе биде отстранета на нивен трошок.

Член 10

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3705/2
27.05.2010 год.
С к о п ј е

Претседавач
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 5/02), а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош бр.1/06) Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта-улици во Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба,реконструкција,одржување и заштита на општинските патишта-улици во Општина Карпош, донесена на Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08-4078/3
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа член 36 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), а во врска со член 55, став 1, точка 4, подточка - в од Законот за јавни патишта (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/08), Советот на Општина Карпош на Дваесеттата седница, одржана на 27.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

за утврдување на висината на надоместокот
за обезбедување финансиски средства за
изградба, реконструкција, одржување и заштита
на општинските патишта - улици во Општина Карпош

Член 1

Со оваа Одлука се утврдува висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта - улици на подрачјето на Општина Карпош при поставување на инсталации во трупот на патот – улицата и во патниот појас.

Член 2

Надоместокот за поставување на инсталации во трупот на патот и во патниот појас на општинските патишта - улици изнесува 8% со вклучен ДДВ од вредноста на градежно земјаните работи потребни за поставување на инсталации.

Висината на надоместокот од став 1 на овој член ќе се пресмета врз основа на предмер-пресметката содржана во проектната документација доставена од инвеститорот.

Член 3

По барање на инвеститорот и уплатата на средствата од член 2 на оваа Одлука, Општината издава Одобрение за градење, согласно Закон.

Член 4

Пред издавањето на Одобрение за градење за поставување на инсталации во патниот и заштитниот појас на општинските патишта-улицы, инвеститорот е должен да достави банкарска гаранција, потребна за враќање во првобитна состојба на прекопите и оштетувањата на јавните површини согласно проектната документација.

Член 5

Инвеститорот се обврзува да исплати надомест на Општината од 1% со вклучен ДДВ од вредноста на градежно земјаните работи потребни за извршување на работите на Комисијата на Општината формирана од Градоначалникот на Општината која има задача да изврши увид на состојбата на јавните површини опфатени со проектната документација доставена од инвеститорот, да го следи изведувањето на работите и да врши контрола на квалитетот на извршените работи.

Член 6

Обезбедените средства од член 2 на оваа Одлука, Општината ги распоредува за изградба, реконструкција и заштита на општинските патишта - улици .

Член 7

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3705/3
27.05.2010 год.
С к о п ј е

Претседавач
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 5/02), а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош бр.1/06) Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за градежно неизградено земјиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за градежно неизградено земјиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош, донесена на Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08-4078/4
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) Советот на Општина Карпош на Дваесеттата седница одржана на ден 27.05.2010 година, донесе

О Д Л У К А

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за градежно неизградено земјиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош

Член 1

Во Одлуката за утврдување на надоместок за градежно неизградено земјиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош бр.07-2823/4 од 28.04.2010 година, (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 5/2010) се врши следната измена и дополнување:

- во членот 8, се брише точката по зборот “Карпош“ и се заменува со запирка,а по запирката се додаваат зборовите: **“а ќе се применува сметано од 01.08.2010 година“**.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-3705/4
27.05.2010 год.
С к о п ј е

Претседавач
на Советот на Општина Карпош,
Трифун Трифуновски ,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 5/02), а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош бр.1/06) Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување финансиски средства

1. Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства донесена на Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08-4078/5
31.05.2010 година
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија, бр.5/2002), а во врска со барањето на Коле Јордановски, Советот на Општина Карпош на Дваесеттата седница одржана на 27 мај 2010 година донесе

О Д Л У К А
за доделување финансиски средства

Член 1

Се одобруваат финансиски средства во износ од 120.000,00 денари за откуп на вредно литературно дело - книга “Скопје-катастрофа, реконструкција и развој“, чиј автор е почесниот граѓанин на Општина Карпош и добитник на 13 Ноемвриска награда , Коле Јордановски.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, Програма АО- Совет , Ставка 413-Тековна резерва, потставка 413110–тековна резерва, а ќе се префрлат во корист на лицето Коле Јордановски.

Член 4

Се задолжува Секторот за финансии да ја спроведе оваа Одлука.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Карпош“.

Број 07- 3705/5
27.05. 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија ” бр. 5/02), а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош бр.1/06) Градоначалникот на Општина Карпош донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување финансиски средства

1. Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства донесена на Дваесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 27.05.2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08-4078/6
31.05.2010 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стевчо Јакимовски, с.р.**

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија, бр.5/2002), а во врска со барањето на Томе Танушевски, заведено под број 08-1305/1 од 23.02.2010 година, Советот на Општина Карпош на Дваесеттата седница одржана на 27 мај 2010 година донесе

О Д Л У К А
за доделување финансиски средства

1. На лицето Томе Танушевски, со стан на ул.“Дрезданска“ бр.19-1/6, Општина Карпош – Скопје, се доделуваат финансиски средства во износ од 60.000,00 денари, за санирање на тешката финасиска состојба во која се наоѓа неговото трочлено семејство, поради долго и тешко боледување, и смрт на неговата сопруга.

2. Средствата од точка 1 на оваа Одлука ќе се издвојат од Буџетот на Општина Карпош за 2010 година, Програма АО- Совет, Ставка 413-Тековна резерва, потставка 413110 –тековна резерва, а ќе се префрлат во корист на лицето Томе Танушевски.

3. Се задолжува Секторот за финансии да ја спроведе оваа Одлука.

4. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Карпош“.

Број 07- 3705/6
27.05. 2010 година
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАВАЧ
на Советот на Општина Карпош
Трифун Трифуновски

СОДРЖИНА

	Страна
1. Одлуката за проширување на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2010 година со Решение за објавување	2-3
2. Одлуката за утврдување потреба за поставување урбана опрема на подрачјето на Општина со Решение за објавување	4-7
3. Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта-улици во Општина Карпош со Решение за објавување	8-10
4. Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на надоместок за градежно неизградено земјиште за населените места на подрачјето на Општина Карпош со Решение за објавување	11-12
5. Одлуката за доделување финансиски средства со Решение за објавување	13-14
6. Одлуката за доделување финансиски средства со Решение за објавување	15-16

Издава: Општина Карпош, **Уредува:** Сектор за правни работи-
Одделение за поддршка на работата на Советот на Општина Карпош,
Бул.“Партизански одреди бр. 68, тел.: 3065-925 тираж: 70 примероци